
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Работилница

Тема: „Постапки на јавни набавки и безбедносни процедури
при класифицирани тендери“

Скопје, 26-ти ноември 2010 година

Раководител на сектор
Валентина Новачева



ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

- **Легислатива**
- **Во правец на усогласување на законодавството во областа на безбедноста – март 2004 година стапува во сила Закон за класифицирани информации**
- **- ги сублимира сите претходно постоечки одделни подзаконски акти за регулирање на оваа материја**
- **- во целост усогласен со НАТО/ЕУ соодветните прописи**
- **Уредба за индустриска безбедност**
- **2. Законска обврска на ДБКИ:**
- **како и сите НБА, ја развива во континуитет примената на индустриската безбедност согласно националните специфики и закони (искуствата од другите НАТО/ЕУ членки → различни структурни концепти, ги следат генералните директиви)**
- **создавање на сопствена пракса**



ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

- **Улогата на ДБКИ во регулирање на материјата од индустриска безбедност**
- **Едукативна, консултативна, советодавна, посредничка**
 - - преку овластени лица и непосредно
 - - учество во составување на безбедносните аранжмани
 - - комуникација со странските НБА
- **2. Контролна**
 - - Ја следи примената на безбедносните процедури предвидени во класифицираните договори (физичка, информатичка, персонална безбедност) и роковите → редовни и вонредни инспекции заутврдување на фактичката состојба во реализацијата на класифицираните договори
 - - Ги утврдува постапките во случај на прекршување на безбедноста на класифицираните информации



ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

- **Придобивки од унапредувањето на индустриската безбедност**
- **1. Стандардизација на процедурите** (запазување на безбедноста во сите фази: од објавувањето и формата на класифицираната набавка, се до целосната реализација на договорот) → **транспарентност !**
- **2. Заштита на државните безбедносни и економски интереси**
 - - безбедносни стандарди при класифицирани набавки
→(минимизирање на ризиците по витални интереси и заштита на интегритетот на политичките авторитети пред несакани разузнавачки продори)
- **3. Подготовка на приватните компании за стандардизирање според национални = НАТО/ЕУ критериуми за учество на класифицирани тендери и влегување во класифицирани договори.**
 - - унапредување на квалитетот на фирмите во доследноста при одржување на кондицијата за законски пропишаните услови